

**ОПШТИНА
МАВРОВО И РОСТУША**



**2013
СЛУЖБЕН ГЛАСНИК Бр.8**

Четврток 11 Јули 2013 Rostu{e

112.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа /„Сл.Весник на РМ“ број 05/2002/, а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на Општина Маврово и Ростуша /„Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуша“ број 06/2008 (пречистен текст) и 13/2010/, Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуша го донесе следниот

ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Одлуката за усвојување на корекциите во првиот Ребаланс на Буџетот за 2013 година на Општина Маврово и Ростуша

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за усвојување на корекциите во првиот Ребаланс на Буџетот за 2013 година на Општина Маврово и Ростуша, број 07-228/3 што Советот на Општината Маврово и Ростуша ја донесе на 4-тата седница одржана на ден 11.07.2013 година.

Број 08-229/1 Општина Маврово и Ростуша
11.07.2013 год. ГРАДОНАЧАЛНИК
Ростуша Мукрем Мехмеџи, с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа /„Службен Весник на РМ“ бр.5/2002/, а во согласност со член 53 од Законот за буџетите /„Службен Весник на РМ“ бр. 79/93, 3/94, 71/96, 15/99, 85/99, 46/2000, 11/2001 и 93/2001“/ и член 23 став 5 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа, како и врз основа на член 25 став 1 точка 4 од Статутот на Општина Маврово и Ростуша /„Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуша број 06/2008 – пречистен текст) и член 149 став 2 од Деловникот за работа на Советот, Советот на Општина Маврово и Ростуша на 4-тата седница одржана на ден 11.07.2013 година, донесе

ОДЛУКА

За усвојување на корекциите во првиот Ребаланс на Буџетот за 2013 година на Општина Маврово и Ростуша

Член 1

Советот на Општина Маврово и Ростуша ги усвои корекциите во Билансот на приходи на првиот Ребаланс на Буџетот на Општина

Маврово и Ростуша за 2013 година, проектиран по приходи и расходи, по доставен допис од Министерство за финансии на Република Македонија бр. 07-22249/2 од 27.06.2013 година.

Член 2

Корекциите на Ребалансот се направени во Билансот на приходи, во буџетот на кредити и во Билансот на приходи во буџетот на дотации.

Средствата во ребалансот на Буџетот се распоредени во поделни програми и попрограми, а ќе ги извршува Градоначалникот на Општината.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуша“.

Број 07-228/3
11.07.2013 год.
Ростуша

Совет на Општина Маврово
и Ростуша
Претседател
Неџат Исмаили, с.р.

113.

Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на Р.М. бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11 и 144/12) и член 50 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на Р.М бр. 5/02), Градоначалникот на општина Маврово и Ростуше донесе

ОДЛУКА

За организирање Јавна Презентација и Јавна Анкета по Нацрт-Урбанистички план за село Тресонче, Општина Маврово и Ростуше

Член 1

Со оваа Одлука се организира Јавна презентација и Јавна анкета за донесување на Урбанистичкиот план за село Тресонче, Општина Маврово и Ростуше . Урбанистичкиот план за с.Тресонче е со опфат од 20,91 ха и е поделен на 3 Урбани блокови. Во опфатот се предвидени намените: А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Д2 - заштитно зеленило, Д3 - спорт и рекреација, Е-инфраструктура, сообраќајници и река.

Границата на плански опфат на урбанистичкиот план е сложена линија која е

дефинирана со прекршни точки - дефинирани со 140 координатни точки, дефинирани со - x, y координати, приложени во нацрт-Урбанистичкиот план за с.Тресонче.

Нацрт-планот е изработен од „БИЛД“ ДООЕЛ Скопје со техн. бр. 211/12 од 12.2012 год.- ревидиран од страна на „НИМЕР“ ДООЕЛ-д.е. Скопје - бр.03-343/12 и дадено Стручно мислење бр. 09 - 2 од 09.01.2013 год. од страна на Општинската „Комисија за давање мислења по нацрт урбанистичките планови“.

Член 2

Јавната анкета ќе се спроведува во периодот од 15 дена и тоа од 08.07. до 22.07.2013 год., а стручната презентација ќе се одржи во с.Тресонче на ден 15.07.2013 год. со почеток во 11 часот .

Јавната анкета ќе се спроведе со изложување на нацрт-урбанистичкиот план во горенаведениот период во просториите на одделението за урбанизам на општина Маврово и Ростуше во Маврови Анови и во с.Тресонче .

Член 3

Соопштението за организирање на Јавната анкета и Јавната презентација да се објави во две јавни гласила пред отпочнување на Јавната анкета , согласно закон .

Член 4

Сите физички и правни лица своите забелешки на изготвениот нацрт-план може да ги достават до општина Маврово и Ростуше во периодот на времетраење на Јавната анкета во писмена форма , на анкетни ливчиња.

По спроведување на Јавната анкета и Јавната презентација , Градоначалникот на општината ќе формира Анкетна комисија за разгледување на приговорите од Јавната анкета и стручната презентација . Анкетната комисија ќе изготви Извештај од Јавната анкета и Јавната презентација за сите пристигнати забелешки со образложение за неприфатените забелешки !

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на општина Маврово и Ростуша !

УП I број 09-2
04.07.2013 год.
Р о с т у ш а

Општина Маврово и Ростуша
ГРАДОНАЧАЛНИК
Мукрем Мехмеди, с.р.

114.

Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на Р.М. бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10,

18/11, 53/11 и 144/12) и член 50 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на Р.М бр. 5/02), Градоначалникот на општина Маврово и Ростуше донесе

О Д Л У К А

За организирање Јавна Презентација и Јавна Анкета по Нацрт-Урбанистички план за село Росоки, Општина Маврово и Ростуше

Член 1

Со оваа Одлука се организира Јавна презентација и Јавна анкета за донесување на Урбанистичкиот план за село Росоки, Општина Маврово и Ростуше . Урбанистичкиот план за с.Росоки е со опфат од 19,59 ха и е поделен на 4 Урбани блокови. Во опфатот се предвидени намените: А-домување, В-јавни институции, Д2 - заштитно зеленило, Д3 - спорт и рекреација, Д4 – меморијални простори, Е-инфраструктура, сообраќајници, река, зона на водозафат, заштитен појас на 10 кв воздушен вод и заштитен појас на подземен тунел од водозафат до хидросистем „Бошков мост“ .

Границата на плански опфат на урбанистичкиот план е сложена линија која е дефинирана со прекршни точки - дефинирани со 70 координатни точки, дефинирани со - x, y координати, приложени во нацрт-Урбанистичкиот план за с.Росоки.

Нацрт-планот е изработен од „БИЛД“ ДООЕЛ Скопје со техн. бр. 210/12 од 12.2012 год.- ревидиран од страна на „НИМЕР“ ДООЕЛ-д.е. Скопје - бр.03-29/13 од 02.2013 год. и дадено Стручно мислење бр. 09 - 34 од 04.03.2013 год. од страна на Општинската „Комисија за давање мислења по нацрт урбанистичките планови“.

Член 2

Јавната анкета ќе се спроведува во периодот од 15 дена и тоа од 08.07. до 22.07.2013 год., а стручната презентација ќе се одржи во с.Тресонче на ден 15.07.2013 год. со почеток во 12 часот .

Јавната анкета ќе се спроведе со изложување на нацрт-урбанистичкиот план во горенаведениот период во просториите на одделението за урбанизам на општина Маврово и Ростуше во Маврови Анови и во с.Росоки .

Член 3

Соопштението за организирање на Јавната анкета и Јавната презентација да се објави во две јавни гласила пред отпочнување на Јавната анкета , согласно закон .

Член 4

Сите физички и правни лица своите забелешки на изготвениот нацрт-план може да ги достават до општина Маврово и Ростуше во

периодот на времетраење на Јавната анкета во писмена форма , на анкетни ливчиња.

По спроведување на Јавната анкета и Јавната презентација , Градоначалникот на општината ќе формира Анкетна комисија за разгледување на приговорите од Јавната анкета и стручната презентација . Анкетната комисија ќе изготви Извештај од Јавната анкета и Јавната презентација за сите пристигнати забелешки со образложение за неприфатените забелешки !

член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на општина Маврово и Ростуша !

УП I број 09-34
04.07.2013 год.
Р о с т у ш а

Општина Маврово и Ростуша
ГРАДОНАЧАЛНИК
Мукрем Мехмеди, с.р.

=====

СОДРЖИНА

112. Одлука за усвојување на корекциите во првиот Ребаланс на Буџетот за 2013 година на Општина Маврово и Ростуша.....159

113. Одлука за организирање Јавна Презентација и Јавна Анкета по Нацрт-Урбанистички план за село Тресонче, Општина Маврово и Ростуше159

114. Одлука за организирање Јавна Презентација и Јавна Анкета по Нацрт-Урбанистички план за село Росоки, Општина Маврово и Ростуше160

=====

ИЗДАВА И УРЕДУВА
СЛУЖБА НА ОПШТИНА
МАВРОВО И РОСТУША